

Врз основа на член 14 од Законот за стопанските комори (Службен весник на РМ бр. 54/2002, 31/2003 и 84/2005), а во врска со член 11, став 3 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ бр. 79/2005), основачите на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Скопје, ул. Даме Груев бр. 14, зграда на ИНТЕКС, кат 4, соба 19 и 20, на основачката седница одржана на 27.05.2006 во Скопје, го усвоија следниот:

С Т А Т У Т

НА ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Воведна одредба

Член 1

Со овој статут се дефинираат името и седиштето на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, остварување на јавност во работата, надлежностите, целите и задачите на ИНСТИТУТОТ, условите за членство, правата и обврските на членовите, органите, начинот на избор, надлежностите, траење на мандатот, начинот на одлучување, претставувањето на ИНСТИТУТОТ, организационата структура, финансирањето, начинот на изменување и дополнување на овој статут, престанок на работењето и состојбата на имотот во случај на престанок на работењето.

Дефиниции

Член 2

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (во понатамошниот текст: ИНСТИТУТОТ) е независна, непартиска и непрофитна организација на овластени ревизори, во која се зачленуваат лица без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Име и седиште

Член 3

ИНСТИТУТОТ работи под името ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Скопје. Кратенката на ИНСТИТУТОТ е ИОРРМ - Скопје.

Англискиот назив под кој работи ИНСТИТУТОТ гласи: INSTITUTE OF CERTIFIED AUDITORS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, а кратенката гласи: ICARM - Скопје.

Седиштето на ИНСТИТУТОТ се наоѓа во Скопје на ул. Даме Груев бр. 14, зграда на ИНТЕКС, кат 4, соба 19 и 20.

Печат и штембил

Член 4

Печатот на ИНСТИТУТОТ е во форма на круг и го содржи следниот текст напишан на кирилица ИОРРМ - Скопје, опкружен со текстот ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

Штембилот на ИНСТИТУТОТ е во правоаголна форма и на него е напишано: ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, празен простор за број и датум на актот што се прима или испраќа и во последниот ред стои: Скопје.

Закони кои го регулираат работењето на ИНСТИТУТОТ

Член 5

ИНСТИТУТОТ е основан и работи согласно Законот за ревизија, Законот за стопанските комори и други закони на Република Македонија.

По усвојување на основачкиот акт и овој Статут од страна на Собранието на ИНСТИТУТОТ, ИНСТИТУТОТ се запишува во регистарот на комори во надлежниот суд.

Јавност на работењето

Член 6

Работењето на ИНСТИТУТОТ е јавно.

Јавноста во работењето се обезбедува преку информирање на членовите, информирање на јавноста преку медиумите и други форми на информирање.

Актите, билтените и извештаите на ИНСТИТУТОТ задолжително се објавуваат на веб страницата на ИНСТИТУТОТ.

Надлежности, цели и задачи

Член 7

ИНСТИТУТОТ:

- Води регистар на овластени ревизори и регистар на друштва за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци;
- Донесува програма за полагање испит за стекнување на звањето овластен ревизор и спроведува испити за стекнување на звањето овластен ревизор;
- Дава предлог до министерот за финансии за издавање на дозвола за работа на друштво за ревизија, овластен ревизор трговец - поединец и издавање уверение за овластен ревизор;
- Ги разгледува и дава мислење по барања за одобрување на квалификации за овластен ревизор стекнати во странство, врз основа на пропишани правила и постапки;
- Организира проверка на знаењето од областа на законската регулатива на Република Македонија релевантна за вршење на ревизија при одобрување на квалификации за овластен ревизор стекнати во странство;

- Одредува услови, организира и спроведува континуирано професионално образование;
- Ја следи примената на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) и Кодексот на етика за професионални сметководители на Меѓународната федерација на сметководители (МФС) кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори - трговци поединци;
- Ги спроведува МСР и Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС;
- Ги преведува и ажурира МСР, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС и Меѓународните стандарди за контрола на квалитет;
- Покренува дисциплинска постапка и изрекува мерки на членовите поради повреда на МСР, актите на ИНСТИТУТОТ и на Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС;
- Го известува министерот за финансии за изречените мерки од спроведената контрола на друштвата за ревизија и/или овластените ревизори - трговци поединци;
- Ја определува висината на членарината за членство во ИНСТИТУТОТ која обезбедува непречено функционирање на ИНСТИТУТОТ;
- Донесува правила со кои ќе се обезбеди дека членовите се способни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од ревизорската работа, со тоа што ќе имаат професионално осигурување од обесштетување на ниво определено со правилата на ИНСТИТУТОТ;
- Формира комисија за оцена на практиката на друштвата за ревизија и на овластените ревизори - трговци поединци, кои се однесуваат на прегледување и правење копии од која било книга, документ или предмет кој е во сопственост или под контрола на друштвата за ревизија, како и заради добивање информации од кој било партнер или вработен, на овластениот ревизор. Овластениот ревизор или лице од друштвото за ревизија е должен на барање на Институтот или од лице овластено од него да презентира книга, документ или предмет и не смее согласно со Законот за ревизија, да одбие да презентира таква книга, документ или предмет дури и ако ревизорот е на мислење дека таа книга, документ или предмет содржи доверливи информации за субјектот на ревизијата;
- Презема активности определени од министерот за финансии кои се неопходни и соодветни за промовирање на високите професионални стандарди меѓу друштвата за ревизија и овластените ревизори за подобрување на квалитетот на ревизорските услуги што ги нудат;
- Донесува годишна програма и годишен извештај за својата работа, на кои согласност дава министерот за финансии на предлог на Советот за унапредување и надзор на ревизијата. Одобрениот годишен извештај се објавува најмалку во едно јавно гласило и на веб страницата на Институтот;
- Издава билтен;
- Иницира соработка со професионални асоцијации на сметководители и ревизори;
- Организира стручни симпозиуми од областа на сметководството и ревизијата;
- Иницира соработка со високо-образовни институции во земјата и во странство;
- Иницира публикување на стручни списанија од областа на сметководството и ревизијата;
- Иницира измени на законските прописи од областа на ревизијата, сметководството и финансиите;

- Спроведува контрола врз примената на МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС и актите на Институтот. Контролата се извршува врз основа на годишна програма на Институтот или по барање на заинтересирани субјекти.

Општите акти на Институтот за овластени ревизори се предмет на мислење од Советот за унапредување и надзор на ревизијата, кој му предлага на министерот за финансии нивно прифаќање, односно нивно изменување и дополнување. Примената на Меѓународните стандарди за ревизија и Кодексот на етика на професионални сметководители на МФС од страна на членовите на Институтот за овластени ревизори е предмет на следење и надзор од Советот за унапредување и надзор на ревизијата.

II. ЧЛЕНСТВО

Членство во Институтот

Член 8

Заради промовирање на високи професионални стандарди и за подобрување на квалитетот на ревизорските услуги овластените ревизори се здружуваат во Институтот на овластени ревизори како професионално коморско здружување.

Членови на ИНСТИТУТОТ се овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци. Правото на глас им припаѓа само на овластените ревизори.

Секое лице кое се стекнало со уверение за овластен ревизор, врз основа на писмена изјава, станува полноправен член на ИНСТИТУТОТ.

Обврски за членството

Член 9

Сите членови на ИНСТИТУТОТ мораат да се придржуваат кон:

- Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС;
- Меѓународните стандарди за ревизија донесени од страна на Меѓународната федерација на сметководители (МФС) кога врши законска или договорна ревизија според Законот за ревизија;
- Барањата за континуирана професионална едукација утврдени од страна на Управниот одбор;
- Сите соодветни закони и прописи;
- Статутот и политиките на ИНСТИТУТОТ;
- Одредбите за плаќање членарина.

Престанок на членството

Член 10

Основа на престанок на членството во Институтот претставуваат:

- неплаќање на членарина во рокот утврден со одлуката на Собранието на ИНСТИТУТОТ;
- непосетување обука најмалку 40 часа годишно во рамките на континуирано професионално усовршување заради надградување на знаењето од областа на сметководството и ревизијата, организирано од Институтот според Програма на која министерот за финансии дава согласност;
- осудување за кривично дело кое го прави недостоен за членство во Институтот;

- правосилно решение за одземање на уверението.

Секој член може да даде оставка во кое било време освен ако истиот е под постапка за етички прашања која ја води ИНСТИТУТОТ. Членовите кои се предмет на постапка не можат да го прекинат своето членство по пат давање оставка или преку неплаќање на годишната членарина.

Членовите немаат право на рефундирање на членарината за останатиот дел од годината во случај да дадат оставка или во случај на прекин на нивното членство.

Оставките се доставуваат до генералниот секретар на ИНСТИТУТОТ, во писмена форма.

Одземеното членство може да се обнови доколку се надомести неизмирената членарина.

Дисциплински мерки

Член 11

ИНСТИТУТОТ може да ги изрече следните дисциплински мерки:

- опомена;
- времено исклучување од членство;
- трајно исклучување од членство.

Дисциплински мерки може да бидат изречени поради:

- Непридржување кон Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) и Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС;
- Несоработување во етичка постапка водена од страна на ИНСТИТУТОТ;
- Прекршување на законите на Република Македонија кои се однесуваат на овластени ревизори или се поврзани со финансиски должности и одговорности;
- Осудување за повреда на законска регулатива што би го правела недостоен за професијата; и
- Неплаќање на годишната членарина во рокот утврден со одлуката на Собранието на ИНСТИТУТОТ.

Начинот и постапката за утврдување на повредите на МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС и актите на ИНСТИТУТОТ, како и дисциплинските мерки се пропишуваат во Правилник што го донесува Собранието на ИНСТИТУТОТ, на предлог на Управниот одбор.

III. УПРАВУВАЊЕ

Органи на ИНСТИТУТОТ

Член 12

Органи на ИНСТИТУТОТ се:

- Собрание;
- Управен одбор;
- Надзорен одбор;
- претседател.

Собрание

Член 13

Собранието е највисокиот орган на ИНСТИТУТОТ и го сочинуваат сите членови на ИНСТИТУТОТ.

Управниот одбор задолжително свикува годишна седница на Собранието (годишно собрание), до 31 мај секоја финансиска година.

Сите седници на Собранието се јавни. Управниот одбор може да свика седница на Собранието на ИНСТИТУТОТ кога смета дека постои потреба. Седница на Собранието можат да свикаат и најмалку 10% од вкупниот број на членови на ИНСТИТУТОТ, со поднесување на предлог дневен ред по писмен пат до Управниот одбор, и тоа најмалку 30 дена пред седницата на Собранието.

Претседателот на ИНСТИТУТОТ ги свикува седниците на Собранието во име на Управниот одбор. Претседателот на Управниот одбор е должен да свика седница на Собранието на предлог на најмалку една третина од членовите на Управниот одбор.

Собранието може да биде свикано со покана и со објавување јавен повик најмалку во еден дневен весник. Рокот што тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на испраќањето на поканата до денот на одржувањето на Собранието не може да биде подолг од 40 дена ниту пократок од 21 ден до денот на одржувањето на Собранието.

На седниците на Собранието кворумот за работа се обезбедува со присуство на минимум 50% плус еден член од членовите со право на глас.

Ако на собранието не се обезбеди кворумот од став 6 на овој член, собранието не може да почне со работа. Нов термин за одржување на собранието (презаказано собрание) се закажува во рок од 3 дена од денот на закажаното собрание за кое немало кворум за работа. Презаказаното собрание се одржува најдоцна во рок од 18 дена од денот на закажаното собрание за кое немало кворум за работа. Новиот термин за одржување на презаказаното собрание се објавува на начин на кој е објавено свикувањето на собранието коешто немало кворум за работа.

На презаказаното собрание може да се одлучува само за прашањата утврдени во дневниот ред за првото свикување на собранието без оглед на бројот на присутните членови.

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од 50% плус еден глас од присутните членови со право на глас.

По исклучок, Собранието може да одлучи за одредени прашања да одлучува со 50% плус еден глас од вкупниот број членови на ИНСТИТУТОТ со право на глас.

За начинот на одлучување од став 10 на овој член, одлука донесува Собранието со 50% плус еден глас од вкупниот број членови на ИНСТИТУТОТ со право на глас.

Членовите на Институтот немаат право на глас за прашања кои лично ги засегаат нив, нивен содружник, нивен вработен, роднина до втор степен на сродство или правно лице во чие раководење тие учествуваат или во кое имаат финансиско учество.

Собранието своите одлуки ги донесува со јавно гласање. По исклучок, Собранието може да одлучи за определено прашање да се гласа тајно.

Собранието на ИНСТИТУТОТ одлучува за:

- Усвојување, измени и дополнувања на Статутот на ИНСТИТУТОТ;
- Избор на членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор, Комисиите, Претседател на ИНСТИТУТОТ и Заменик на претседателот на ИНСТИТУТОТ;
- Избор на членови што ИНСТИТУТОТ ги предлага до министерот за финансии за членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата;
- Усвојување на годишниот извештај за работа на Управниот одбор;
- Усвојување на годишниот извештај за работа на Надзорниот одбор;
- Усвојување на годишната сметка на ИНСТИТУТОТ и ревизорскиот извештај;
- Избор на ревизори на финансиските извештаи на ИНСТИТУТОТ;
- Ги донесува правилниците што се во надлежност на Комисијата за етика и Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги;
- Одобрување на сите прекинувања на членство и обнови на истите, и донесување одлуки по случаи на етички прекршоци;
- Донесување годишна програма за работа;
- Утврдување на висината на членарината;
- Одобрување на набавка и продажба на недвижности;
- Задолжување на ИНСТИТУТОТ;
- Здружување во посебни организациони облици и зачленување во меѓународни асоцијации.

Управен одбор

Член 14

Управниот одбор е извршен орган на Собранието и се избира за период од три години. Членовите на Управниот одбор имаат право на повторен избор.

Управниот одбор брои девет члена, од кои шест се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци.

Основа за престанок на членството во Управниот одбор според став 2 од овој член претставува престанувањето на работниот однос на овластениот ревизор во друштвата за ревизија или кај овластени ревизори - трговци поединци.

Лицето од став 3 на овој член ја продолжува работата во Управниот одбор до првото наредно собрание на Институтот.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на два члена што освоиле најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Шест члена од Управниот одбор претставуваат кворум за работа. Управниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови. Во случај на поделба на гласовите одлучувачки е гласот на претседателот.

Управниот одбор ќе се состанува според потребите на работењето на ИНСТИТУТОТ, но најмалку шест пати годишно.

Седниците на Управниот одбор ги закажува претседателот. Во случај на негова спреченост, седниците ги закажува неговиот заменик.

Управниот одбор ги има следните надлежности:

- Донесува програма за полагање испит за стекнување на звањето овластен ревизор;
- Дава предлог до министерот за финансии за издавање на дозвола за работа на друштво за ревизија, овластен ревизор - трговец поединец и издавање уверение за овластен ревизор;
- Ги разгледува и дава предлог по барања за одобрување на квалификации за овластен ревизор стекнати во странство;
- Одредува услови, организира и спроведува континуирано професионално образование и усовршување;
- Го организира преводот на Меѓународните стандарди за ревизија, Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за финансиско известување, Кодексот на етика на професионални сметководители на МФС и Меѓународните стандарди за контрола на квалитет;
- Покренува дисциплинска постапка и предлага мерки за членовите поради повреда на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионални сметководители на МФС и на актите на ИНСТИТУТОТ;
- Му предлага на Собранието износ на членарина што треба да ја плаќаат членовите на ИНСТИТУТОТ;
- На Собранието му поднесува годишен извештај за својата работа и предлог на годишна програма за работа и финансиски план на ИНСТИТУТОТ;
- Поднесува извештај за своето работење до Надзорниот одбор најмалку двапати годишно;
- Го организира издавањето на Билтен на ИНСТИТУТОТ;
- Организира и спроведува курсеви за стекнување на звањето овластен ревизор;
- Соработува со високо-образовните институции заради приспособување на наставните планови и програми од областа на ревизијата и сметководството;
- Презентира мислења за ставот на ИНСТИТУТОТ во врска со актуелни ревизорски и сметководствени прашања;
- Го штити јавниот интерес со тоа што осигурува дека членовите се придржуваат кон стандардите на етичко однесување поставени од МФС;
- Ги штити интересите на ревизорската и сметководствената професија;
- Ги промовира усвојувањето и примената на Меѓународните стандарди за ревизија во друштвата за ревизија;
- До Министерството за финансии предлага измени и дополнувања на законските прописи од областа на ревизијата, сметководството и финансиите;
- Предлага измени и дополнувања на статутот на ИНСТИТУТОТ;
- Го предлага до Собранието на ИНСТИТУТОТ Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите на членовите на ИНСТИТУТОТ и за дисциплинските мерки;
- Го предлага до Собранието на ИНСТИТУТОТ Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитет на друштвата за ревизија и на овластен ревизор трговец-поединец;
- Го донесува Правилникот за начинот и постапката на полагање на испитот за овластен ревизор;

- Го донесува Правилникот за начинот и постапката на добивање на уверение за овластен ревизор и за издавање дозвола за работа на друштво за ревизија и за овластен ревизор трговец-поединец;
- Го донесува Правилникот за начинот и постапката на добивање на уверение за овластен ревизор за лица кои поседуваат уверение за овластен ревизор издадено од друга држава;
- Ги именува претседателите на комисиите на ИНСТИТУТОТ;
- Именува членови на комисиите на местото на поединци кои дале оставка или им било прекинуто членството до седница на Собранието;
- Го донесува актот за организација, систематизација и делокруг на работа на вработените во ИНСТИТУТОТ;
- Одлучува за прием во работен однос на генерален секретар и ја утврдува неговата плата;
- Одлучува за прием во работен однос на лица заради вршење на техничко-административните работи на комисиите на Управниот одбор и ја утврдува нивната плата;
- Одржува библиотека со книги и списанија кои се однесуваат на сметководството и ревизијата и поттикнува објавување на слични книги и списанија во Република Македонија;
- Презема активности за меѓународно признавање на ИНСТИТУТОТ, и
- Ја следи работата на комисиите на ИНСТИТУТОТ и ги разгледува нивните извештаи за работа.

Надзорен одбор

Член 15

Надзорниот одбор е орган за надзор врз законитоста на материјално-финансиското работење и правилноста на работата на ИНСТИТУТОТ.

Надзорниот одбор се состои од пет члена со мандат од три години, од кои три се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци. Членовите на надзорниот одбор имаат право на повторен избор.

Основа за престанок на членството во Надзорниот одбор според став 2 од овој член претставува престанувањето на работниот однос на овластениот ревизор во друштвата за ревизија или кај овластени ревизори - трговци поединци.

Лицето од став 3 на овој член ја продолжува работата во Надзорниот одбор до првото наредно собрание на Институтот.

По исклучок од став 2 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Собранието ги избира членовите на надзорниот одбор.

Надзорниот одбор, од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови, избира претседател на надзорниот одбор. Надзорниот одбор може да го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател.

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува седниците на Надзорниот одбор и претседава со нив. Ако претседателот на Надзорниот одбор од кои било причини не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, со состаноците претседава член на надзорниот одбор избран со мнозинство гласови од присутните членови.

Три члена од Надзорниот одбор претставуваат кворум за работа. Надзорниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови. Во случај на поделба на гласовите одлучувачки е гласот на претседателот.

Надзорниот одбор ги има следните надлежности:

- врши надзор врз управувањето на ИНСТИТУТОТ што го врши Управниот одбор;
- врши надзор врз законитоста на материјално-финансиското работење и правилноста на работата на ИНСТИТУТОТ
- може да врши увид и да ги проверува евиденциите и документите на ИНСТИТУТОТ;
- добива писмени извештаи за работењето на Управниот одбор најмалку два пати годишно.

Надзорниот одбор се состанува онолку пати колку што наложува работењето, а најмалку два пати годишно.

Секој член на надзорниот одбор, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да бара од претседателот на надзорниот одбор да свика состанок на надзорниот одбор. Состанокот мора да се одржи во рок од петнаесет дена од денот кога е поднесено барањето.

Надзорниот одбор до Собранието на ИНСТИТУТОТ поднесува извештај за својата работа.

Претседател на ИНСТИТУТОТ

Член 16

Претседателот на ИНСТИТУТОТ го избира Собранието на ИНСТИТУТОТ од редот на членовите на Управниот одбор со мандат од три години, со право на повторен избор.

Претседателот на ИНСТИТУТОТ истовремено е претседател на Управниот одбор на ИНСТИТУТОТ и претседател на Собранието на ИНСТИТУТОТ.

Претседателот на ИНСТИТУТОТ е одговорен за законитоста на работењето на ИНСТИТУТОТ.

Должностите на претседателот се следните:

- Го утврдува времето, местото и дневниот ред на секој состанок на Управниот одбор и на Собранието на ИНСТИТУТОТ;
- Претседава со состаноците на Управниот одбор и со седниците на Собранието на ИНСТИТУТОТ;
- Во име на Управниот одбор ги поднесува годишниот извештај за работа и финансискиот план до Собранието;

- Го претставува и застапува ИНСТИТУТОТ пред јавноста, печатот и владините тела;
- Потпишува договори во рамките на ограничувањата утврдени од страна на Собранието;
- Се грижи за извршување на одлуките и заклучоците донесени од органите на ИНСТИТУТОТ;

Ако претседателот на ИНСТИТУТОТ од кои било причини не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, него го заменува заменик-претседателот на ИНСТИТУТОТ.

Услови за членство во органите и комисиите на Институтот

Член 17

Член на Институтот во исто време може да биде член на само еден орган, односно комисија на Институтот, освен претседателот на ИНСТИТУТОТ кој истовремено е претседател и на Собранието и на Управниот одбор на ИНСТИТУТОТ.

Овластен ревизор не може истовремено да биде член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата и член на орган, односно комисија на Институтот на овластени ревизори.

Начин на предлагање на членовите на органите и комисиите на Институтот и начин на гласање

Член 18

Изборот на членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор и комисиите на ИНСТИТУТОТ се врши со тајно гласање, на предлог на Управниот одбор. Листите за избор на членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор и комисиите на ИНСТИТУТОТ можат да бидат дополнети со писмен предлог потпишан од најмалку пет члена на ИНСТИТУТОТ, во рокот наведен во поканата за свикување на седница на собранието на ИНСТИТУТОТ.

Претседателот на ИНСТИТУТОТ се избира со тајно гласање од трите кандидати кои добиле најмногу гласови при изборот на членовите на Управниот одбор.

За заменик-претседател на ИНСТИТУТОТ се избира лицето кое во постапката за избор на претседател на ИНСТИТУТОТ било на второ место по бројот на добиените гласови.

Ако некој од членовите на ИНСТИТУТОТ не сака да биде предложен за член на орган, односно комисија на ИНСТИТУТОТ треба да достави писмена изјава до Управниот одбор.

При изборот на членовите на органите и комисиите на ИНСТИТУТОТ ќе се сметаат за избрани членовите од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и членовите од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци кои добиле најмногу гласови, во согласност со структурата утврдена за избор на секој орган, односно комисија посебно.

Доколку две или повеќе лица, во согласност со структурата утврдена за избор на секој орган, односно комисија посебно, добиле ист број на гласови, а со нивниот избор бројот на

лицата во соодветниот орган, односно комисија е поголем од утврдениот во статутот на ИНСТИТУТОТ, постапката за избор меѓу тие лица се повторува.

IV. СЛУЖБЕНИЦИ

Генерален секретар

Член 19

Генералниот секретар е лице вработено во ИНСТИТУТОТ.

Должности на генералниот секретар се:

- Учествува во работата на Собранието, Управниот одбор и комисиите без право на глас;
- Го организира водењето записник на состаноците на Собранието, Управниот одбор и комисиите;
- Прифаќа молби за членство;
- Води регистар на членството;
- Ги подготвува предлогот на финансискиот план и предлог-извештајот за работа на Управниот одбор;
- Извршува други работи што ќе му ги довери Управниот одбор на ИНСТИТУТОТ.

Вработени

Член 20

Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на ИНСТИТУТОТ ги вршат генералниот секретар и вработените во ИНСТИТУТОТ.

Договорите за работа со вработените ги потпишува генералниот секретар.

V. РАБОТЕЊЕ

Финансии

Член 21

Извори на средства на ИНСТИТУТОТ се:

- Годишна членарина од членовите на ИНСТИТУТОТ;
- Надоместоци наплатени за услуги дадени од страна на ИНСТИТУТОТ;
- Грантови и донации одобрени од Собранието на ИНСТИТУТОТ, освен грантови и донации од меѓународни финансиски институции и Буџетот на Република Македонија за кои не е потребно одобрение од Собранието на ИНСТИТУТОТ;
- Приходи од издавачка дејност, и
- Други извори на приходи.

Фискалната година на ИНСТИТУТОТ е календарската година.

ИНСТИТУТОТ има сметка во банка која ја определува Управниот одбор.

Управниот одбор одлучува за инвестирање на евентуалниот вишок на парични средства во државни хартии од вредност или за депонирање во првокласни домашни банки.

Финансиските извештаи на ИНСТИТУТОТ подлежат на ревизија од страна на член на ИНСТИТУТОТ, кој не е член на Управниот одбор.

Измени и дополнувања на Статутот

Член 22

Собранието ги донесува измените и дополнувањата на Статутот на ИНСТИТУТОТ, по претходна согласност од министерот за финансии.

Претседателот и членовите на Управниот одбор можат до Собранието да поднесат предлог за изменувања и дополнувања на статутот. Најмалку 10% од вкупниот број на членови на ИНСТИТУТОТ можат да поднесат предлог за изменувања и дополнувања по писмен пат, и тоа најмалку 15 дена пред одржување на седница на Собранието.

Собранието ги усвојува предложените измени и дополнувања на статутот доколку за нив гласало мнозинството од вкупниот број членови на ИНСТИТУТОТ со право на глас.

VI. КОМИСИИ

Комисии на ИНСТИТУТОТ

Член 23

Комисии на ИНСТИТУТОТ се:

- Комисија за стандарди за ревизија;
- Комисија за сметководствени стандарди;
- Комисија за етика;
- Комисија за образование, обука и издаваштво;
- Комисија за спроведување на испитот за овластен ревизор;
- Комисија за регистрација на овластени ревизори;
- Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги.

Комисија за стандарди за ревизија

Член 24

Комисијата за стандарди за ревизија се состои од пет члена со тригодишен мандат, со право на повторен избор. Три члена на Комисијата се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата. Кворум за работа претставува присуство на најмалку три члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се полноважни доколку за нив гласале најмалку три члена.

Должности на Комисијата за ревизорски стандарди се:

- Подготвување на преводи на МСР;
- Обезбедување на упатства и совети за примена на МСР;
- Промовирање на примената на МСР;
- Активен мониторинг на развојот и настаните во професијата, особено оние поврзани со улогата на овластениот ревизор во Македонија, со цел за идентификување на каква било потреба од изготвување на нови ревизорски објави или од упатување препораки до Управниот одбор или другите комисији во врска со вакви прашања;
- Одржување врски со слични тела во други земји и со други релевантни професионални комисији;
- Подготвување и поднесување на коментари во врска со нацрт-документи или документи за дискусија и одговори на прашалници изготвени од страна на Меѓународната федерација на сметководители или други тела, во име на ИНСТИТУТОТ.

Комисија за сметководствени стандарди

Член 25

Комисијата за сметководствени стандарди се состои од седум члена со тригодишен мандат, со право на повторен избор. Три члена на Комисијата се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на два члена што освоиле најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата. Кворум за работа претставува присуство на најмалку четири члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се полноважни доколку за нив гласале најмалку четири члена.

Должностите на Комисијата за сметководствени стандарди се:

- Подготвување на преводи на МСС и МСФИ;
- Обезбедување упатства и совети за примена на МСС и МСФИ;
- Промовирање на примената на МСС и МСФИ;
- Активен мониторинг на настаните и развојот во сметководството, особено оние поврзани со сметководството во Македонија, со цел упатување препораки до Управниот одбор или други Комисији;
- Одржување на врски со слични тела во други земји и со други релевантни професионални комисији;
- Подготвување и поднесување, во име на ИНСТИТУТОТ, коментари на нацрт документи или документи за дискусија, како и одговори на прашалници изготвени од страна на Комитетот за меѓународни сметководствени стандарди или други тела.

Комисија за етика

Член 26

Комисијата за етика се состои од пет члена со тригодишен мандат, со право на повторен избор. Три члена на Комисијата се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата. Кворум за работа претставува присуство на најмалку три члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се полноважни доколку за нив гласале најмалку три члена.

Должности на Комисијата за етика се:

- Подготвување на официјални преводи на Кодексот на етика на професионални сметководители на МФС;
- Предлагање на Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите на членовите на ИНСТИТУТОТ и за дисциплинските мерки, за одобрение од страна на Управниот одбор;
- Водење постапка за жалби во врска со етички прашања поднесени од страна на членовите на ИНСТИТУТОТ и други лица;
- Толкување на Кодексот на етика на професионални сметководители на МФС;
- Испраќање на информативни писма до членството;
- Препорака на санкции за членовите упатена до Управниот одбор, врз основа на извештаи на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги;
- Проверка на случаите на автоматски прекини на членството поради прекршување на закони и препорака за прекин упатена до Управниот одбор за одобрување, и
- Разгледување на барањата за обнова на членство од страна на поранешни членови, чие членство било прекинато како резултат на неплаќање на членарина.

Комисија за образование, обука и публикации

Член 27

Комисијата за образование, обука и публикации се состои од седум члена со тригодишен мандат, со право на повторен избор. Четири члена на Комисијата се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на два члена што освоиле најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата. Кворум за работа претставува присуство на најмалку четири члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се полноважни доколку за нив гласале најмалку четири члена.

Должности на Комисијата за образование, обука и публикации се:

- Ја предлага програмата за полагање испит за стекнување на звањето овластен ревизор;
- Поттикнување на едукацијата од областа на сметководството и ревизијата и развојот на сметководственото образование;
- Организирање на симпозиуми и советувања за актуелни прашања и проблеми во ревизијата и сметководството;
- Поврзување со регионалните сметководствени тела со цел за хармонизација на програмите за обука и за професионална едукација;
- Препорачување на програма на курсеви за континуирано професионално усовршување (КПУ);
- Обезбедување висок стандард на курсевите или семинарите понудени од страна на ИНСТИТУТОТ;
- Провирање на публикувањето на материјали и списанија со цел информирање на членството и јавноста за настаните во областа на сметководството и ревизијата;
- Преглед и одобрување на сите нацрти на официјалните публикации на ИНСТИТУТОТ;
- Упатување препораки до Управниот одбор за насловите на книги и списанија за библиотеката на ИНСТИТУТОТ.

Комисија за спроведување на испитот за овластен ревизор

Член 28

Комисијата за спроведување на испитот за овластен ревизор се состои од пет члена со тригодишен мандат, со право на повторен избор. Два члена на Комисијата се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци, а два члена се избираат од овластените ревизори што не се вработени во друштвата за ревизија и кај овластени ревизори - трговци поединци. Претседателот на Комисијата е претставник од Министерството за финансии.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата. Кворум за работа претставува присуство на најмалку три члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се полноважни доколку за нив гласале најмалку три члена.

Должности на Комисијата за спроведување на испитот за овластен ревизор се:

- Го организира и спроведува испитот за овластен ревизор;
- Ја препорачува на Управниот одбор структурата на испитот за стекнување звање овластен ревизор;

- Го подготвува Правилникот за начинот и постапката на полагање на испитот за овластен ревизор;
- Создава база на прашања и одговори кои ќе се користат во тековните и идните испити на ИНСТИТУТОТ;
- Ги утврдува финалните резултати од сите испити, пред истите да бидат испратени до Комисијата за регистрација на овластени ревизори, и
- Го утврдува испитот за оние апликанти кои уверение за овластен ревизор стекнале во странство.

Комисија за регистрација на овластени ревизори

Член 29

Комисијата за регистрација на овластени ревизори се состои од пет члена со тригодишен мандат, со право на повторен избор. Три члена на Комисијата се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата. Кворум за работа претставува присуство на најмалку три члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се полноважни доколку за нив гласале најмалку три члена.

Должности на Комисијата за регистрација на овластени ревизори се:

- Го подготвува Правилникот за начинот и постапката на добивање на уверение за овластен ревизор и за издавање дозвола за работа на друштво за ревизија и за овластен ревизор трговец-поединец;
- Дава предлог до Управниот одбор за издавање уверение за овластен ревизор;
- Дава предлог до Управниот одбор за издавање дозвола за работа на друштво за ревизија и за овластен ревизор трговец-поединец;
- Го подготвува Правилникот за начинот и постапката на добивање на уверение за овластен ревизор за лица кои поседуваат уверение за овластен ревизор издадено од друга држава;
- Дава предлог до Управниот одбор по барањата за нострификација на звањето овластен ревизор стекнато во странство.

Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги

Член 30

Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги се состои од пет члена со тригодишен мандат, со право на повторен избор. Три члена на Комисијата се овластени ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци.

По исклучок од став 1 од овој член, само при првиот избор што ќе се одржи на основачкото собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци и мандатот на еден член што освоил најмалку гласови од редот на овластените ревизори кои не се вработени во друштвата за ревизија и/или кај овластени ревизори - трговци поединци трае две години.

Во остварување и спроведување на процесот на контрола ИНСТИТУТОТ е отворен за соработка со претставници од меѓународни, регионални и национални организации од областа на ревизијата и сметководството.

Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата. Кворум за работа претставува присуство на најмалку три члена на Комисијата. Одлуките на Комисијата се полноважни доколку за нив гласале најмалку три члена.

Должности на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги се:

- Го предлага Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и на овластен ревизор трговец-поединец;
- Развој и промовирање на стандарди за контрола на квалитетот во друштвата за ревизија, кои ќе наметнат воспоставување на политики и постапки при вршењето на ревизиите;
- Развој и промовирање на програми за контрола на квалитетот, со кои би се вршела проценка за тоа дали друштвата за ревизија креирале соодветни политики и постапки за контрола и дали се придржуваат кон нив;
- Доставува извештаи за извршените контроли на квалитетот до Комисијата за етика;
- Други прашања поврзани со контролата на квалитетот на ревизорските услуги.

VII. ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВО ВО ОРГАНИТЕ И КОМИСИИТЕ НА ИНСТИТУТОТ

Член 31

Основа за престанок на членство во органите и комисиите на ИНСТИТУТОТ на член вработен во друштво за ревизија или кај овластен ревизор - трговец поединец претставува престанувањето на работниот однос на членот во друштвото за ревизија или кај овластен ревизор - трговец поединец.

Лицето од став 1 на овој член ја продолжува работата во органите и комисиите до првото наредно Собрание на Институтот.

Основа за престанок на членството во органите и комисиите на ИНСТИТУТОТ на член кој не е вработен во друштво за ревизија или кај овластен ревизор - трговец поединец претставува истекот на времето за кое е избран.

Основа за моментален престанок на членство во органите и комисиите на ИНСТИТУТОТ, за било кој член на ИНСТИТУТОТ, претставува писмена оставка и престанокот на членството во ИНСТИТУТОТ.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Начин на предлагање на членовите на органите и комисиите на Институтот и начин на гласање на основачкото собрание

Член 32

Изборот на членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор и комисиите на ИНСТИТУТОТ на основачкото собрание се врши со тајно гласање, врз основа на заеднички предлог од Комисијата за извршување на подготвителни работи за отпочнување со работа на Институтот на овластени ревизори и Советот за унапредување и надзор на ревизијата. Листите за избор на членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор и комисиите на ИНСТИТУТОТ можат да бидат дополнети со писмен предлог потпишан од најмалку пет члена на ИНСТИТУТОТ, во рокот наведен во поканата за свикување на основачкото собрание на ИНСТИТУТОТ.

Ако некој од членовите на ИНСТИТУТОТ не сака да биде предложен за член на орган, односно комисија на ИНСТИТУТОТ треба да достави писмена изјава до Комисијата за извршување на подготвителни работи за отпочнување со работа на Институтот на овластени ревизори.

Престанок на работењето на ИНСТИТУТОТ

Член 33

ИНСТИТУТОТ може да престане со работа само врз основа на закон.

По престанокот на работењето, имотот на ИНСТИТУТОТ, по намирување на сите обврски, ќе се распредели на членовите на ИНСТИТУТОТ пропорционално со учеството на истите во стекнувањето на имотот.

Датум на влегување во сила на Статутот

Член 34

Овој статут влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува по добивањето на согласност од министерот за финансии и уписот во судскиот регистар.

Овој статут се објавува во Службен весник на Република Македонија.

**ПРЕТСЕДАВАЧ
НА ОСНОВАЧКОТО СОБРАНИЕ**

Љупчо Пецев